

Манифест #actout



Овде сме и нè има многу!

Ние сме актер(к)и кои, меѓу другото, се идентификуваат како лезбијки, геј мажи, бисексуални, транс, квир, интерсексуални и небинарни лица.

Досега не бевме во можност да зборуваме отворено за нашите приватни животни без да стравуваме од професионални последици. Многу често, многумина од нас беа предупредувани – од менаџер(к)ите, кастинг агентите, колегите и колешките, продуцент(к)ите, уредниците и уредничките, режисер(к)ите, итн. – да молчимо за нашите сексуални ориентации и родови идентитети за да избегнеме загрозување на нашите кариери.

Ставаме крај на тоа – еднаш и засекогаш!

Решивме да излеземе здружено со заедничка изјава за да го привлечеме вниманието на пошироката јавност.

Некои од нас се актер(к)и што во минатото храбро презедоа ризик да направат „каминг аут“ (обзнанување на сексуалната ориентација или родовиот идентитет) самостојно; некои од нас сега решија да го сторат тоа. Меѓу нас има нови имиња и такви кои се веќе познати. Такви кои растевме во време кога хомосексуалноста сè уште беше илегална, а и такви кои се помлади од Елиот Пејџ. Доаѓаме и од села и од градови; нè има во различни бои, луѓе со имигрантски искуства и лица со ограничени можности; не сме хомогена група.

Досега ни беше кажувано дека ако откриеме одредени аспекти од нашите идентитети, имено нашите сексуални и родови идентитети, одеднаш ќе ја изгубиме способноста да претставуваме одредени ликови и врски. Небаре сознанието кои сме во нашите приватни животи некако ќе ја поништи нашата способност убедливо да ги отелотворуваме улогите за публиката.

Но тоа е далеку од вистината.

Ние сме актер(к)и. Не мораме да бидеме ликовите што ги претставуваме. Ние играме други луѓе – тоа е суштината на нашата работа.

Играме сопруги и татковци, љубовници и политичари, херои и чудаци. Честопати играме ликови со чии идеи никогаш не би се согласиле. Затоа можеме да играме убијци без да имаме убиено некого. Можеме да спасуваме животи без да имаме студирано медицина. Можеме да играме луѓе со сексуални идентитети различни од оние што ги живееме. И, патем, тоа е нешто што го правиме долго време, цело време, всушност, бидејќи тоа е природата на нашата професија.

Дополнително, искуството од последните неколку години покажа дека постојните идеи за филмовите и ТВ сериите се шират и менуваат. Постојат многу повеќе приказни и перспективи од само оние за белата хетеросексуална средна класа. Разноликоста долго време е реалност во современото германско општество. За жал, овој факт сè уште едвај се одразува во нашите културни наративи.

Нашето општество е одамна подготвено. Публиката е подготвена.

Нашата индустрија треба да се залага за заедништво и да го отсликува општеството во сета негова разноликост.

Преземаме одговорност за слободен и отворен соживот и соработка. Застануваме во солидарност со сите оние што се соочуваат со стереотипизација и маргинализација преку ејблизам, ејџизам, антисемитизам, класизам, расизам и други форми на дискриминација. Исто така сочувствуваме со оние колеги и колешки што моментално не се подготвени да го преземат овој чекор.

Ова е воедно акт на солидарност што ги надминува границите на нашата сопствена индустрија и апел до сите да нè поддржат.

Со нетрпение ги очекуваме сите нови приказни што ќе имаме прилика да ги раскажеме и ликови кои можеме да ги претставиме.

Светот се менува и сите ние имаме улога во него!